


## Често поставувани прашања - ЧПП


### 1. Каде можам да го најдам линкот до квизот?

Линкот до квизот можете да го најдете на [www.eduino.mk](http://www.eduino.mk) во делот за вебинарот на кој што квизот се однесува. Исто така доколку вебинарот го следите на YouTube, линкот можете да го најдете во описот веднаш под видеото. Напоменуваме дека линкот е активен само 15 минути по завршувањето на вебинарот.

Приказ: како до квизот на [www.eduino.mk](http://www.eduino.mk)



Приказ: како до квизот на YouTube




# ЕДУИНО ВЕБИНАРИ

## 2. Како да пристапам до менти метер?

Во текот на вебинарот модераторот ќе ви даде насоки да се вклучите на менти метер. Потребно е да внесете [www.menti.com](http://www.menti.com) на вашиот пребарувач, а потоа да го напишете кодот кој ќе се појави на самиот екран што го споделува модераторот.

Приказ: како до кодот на менти метер



## 3. Колку трае квизот за стекнати знаења?

На крајот од вебинарот, по знакот за отпочнување зададен од страна на модераторот, започнува квизот кој ќе биде отворен 15 минути. Доколку имате проблеми да го започнете квизот, тогаш обидете се да ја освежите (refresh) страницата.

## 4. Зошто некој го следи вебинарот преку Zoom додека друг преку YouTube?

Поради технички ограничениот пристап на платформата Zoom, од бројка на 500 учесници, некои од учесниците потребно е да ги следат вебинарите преку ЕДУИНО каналот на YouTube live. Соодветно на ова, следењето од двете платформи е со исти привилегии, а исто така еднакво е вреднувано.

## 5. Како можам да поставам прашање за време на вебинарот?

За време на вебинарот, модераторот ќе започне сесија за прашања и одговори во рамките на темата на вебинарот на менти метер ([www.menti.com](http://www.menti.com)). Во тој момент

# ЕДУИНО ВЕБИНАРИ

можете да го поставите вашето прашање поврзано со темата и ќе добиете одговор од предавачот.

## **6. Кога и во каква форма го добивам сертификатот?**

Доколку успешно сте ги реализирале зададените активности (квиз и/или реализирана активност) ќе го добиете сертификатот во наредните две-три седмици. Доделените сертификати ќе бидат во дигитална форма со потпис и печат од директорот на Бирото за развој на образованието (БРО).

## **7. Дали сите вебинари ќе се слушаат на македонски и албански јазик?**

Да, сите вебинари имаат симултан преведувач од македонски на албански јазик.

## **8. Како да вклучам симултано толкување? - [Линк](#)**

Сите учесници кои ќе ги следат ЕДУИНО Вебинарите на македонски јазик, ќе можат да ги следат истите со симултано толкување на албански јазик и тоа:

- Преку ZOOM платформата, ќе имаат можност за директно избирање на соодветниот јазик на кој сакаат да го слушаат вебинарот.
- Преку YouTube платформата, ќе има два засебни линкови за приклучување на следење на вебинарот и тоа: еден линк за следење на вебинарот на македонски јазик и еден линк за следење на вебинарот на албански јазик.